



КАПИТАЛ БАНКА

ФИНАНСИСКА ИНОВАЦИЈА ■

Капитал банка АД Скопје има потреба од вработување на 4 лица за позиција Референт на благајна за Скопје:

Референтот на благајна е одговорен за услуга на клиентите на шалтер, процесирање на готовински и без готовински трансакции, плаќања на кредитни обврски на клиенти, наплата на соодветни надоместоци за услугата, внесување на трансакциите во системот на записи на Банката и соодветно промовирање на производите и услугите на Банката.

Кандидатот треба да ги исполнува следните квалификации:

Високо образование економски факултет, бизнис администрација или друга сродна област
Одлично познавање на:

- Англиски јазик,
- Microsoft Office,

Поседување на соодветен сертификат за горенаведените вештини ќе се смета за предност.

Лични карактеристики:

- Одлични организациски и комуникациски вештини,
 - Динамична личност со способност за преземање на иницијативи,
 - Ориентираност кон клиенти, развиени продажни вештини, моќ на убедување и соодветна грижа за клиентите,
 - Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови,
 - Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето,
 - Висок личен интегритет, деловен и професионален однос.
- Работниот однос е на определено време.
Работно време е 8ч дневно.

Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина, дополнителна обука и можности за стручно усовршување и професионален напредок на своите вработени.

Доколку сакате да ја креирате иднината на мала и динамична банка, доколку имате желба, знаење и ентузијазам да се приклучите на нашиот тим, испратете ја Вашата биографија на следнава електронска адреса: jobs@capitalbank.com.mk

Вашето резиме ќе биде внесено во базата на податоци и во случај на потреба од соодветен кадар, Банката врз основа на тековните потреби ќе ве контактира. Огласот ќе биде активен 10 дена од датумот на објавување. Изборот на кандидатите ќе се врши во рок од 20 дена од истекувањето на огласот, во зависност од бројот на пријавените кандидати. Ќе бидат контактирани само кандидатите со уредни и навремени апликации кои одговараат на условите наведени во огласот.

